

#### ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА

www.fzo.org.mk

#### **ЕЛЕКТРОНСКИ УСЛУГИ НА ПОРТАЛ** електронски потврди за ортопедски помагала

27 јануари 2016

# НАЈАВА/ РЕГИСТРАЦИЈА НА ПОРТАЛ

#### ДОБРОДОЈДОВТЕ НА ВЕБ ПОРТАЛОТ НА ФЗОМ

-	
N	Најава
	E-MAIL
-	лозинка
CONTRACTOR 1	HAJABETE CE
AUTO COMPANY	Ја заборавив лозинката   Регистрирај се

### Намена на услугите

- услуги за здравствени работници

- услуги за овластени лица во компаниите
- услуги за осигуреници

Над 90% од услугите кои Фондот ги овозможува во подрачните служби за осигурениците, компаниите и здравствените работници ќе бидат достапни електронски

#### Е- заверка на ортопедски помагала

#### • За здравствените работници

- Специјалисти – за сите осигуреници

- Специјалисти стоматолози (ортодонти и протетичари) - за сите осигуреници

- Избрани лекари – само за матичните осигуреници

#### • Основна цел

 Поедноставување и рационализација на постапката за заверка на ортопедски помагала

 Едноставен и сигурен пристап до заверените потврди од страна на ортопедските куќи

- Сигурност, точност во процесот на заверка и издавање на помагалото

## ВИДОВИ НА ЗАВЕРКИ

- Видови на заверки
- Помагала за кои е потребна препорака од еден специалист
- Помагала за кои не е потребно наод, оценка и мислење од лекарска комисија
- Помагала за кои не е потребно конзилијарно мислење
- Помагала за кои не е потребен потпис од втор лекар
- Помагала кои не се издаваат во терминална фаза

#### Постапка за заверка

- 1. Најава на портал
- 2. Избор на икона Барање за осигуреници
- 3. Избор на соодветен вид на барање ЗОП
- 4. Внес на матичен број или ЕЗБО број на осигуреникот

Со пребарувањето на осигуреникот се отвора нова страна за преглед на детали за издадените ортопедски помагала за тој осигуреник, независно дали тоа е креирано на портал или во апликацијата за заверка на помагала во ФЗОМ

8	Барање з	ва друг	осигур	еник									
	лични подат	OLLIPE 3.4. OK	мгитения				10HIARD	8030					
3	2 3						Датун на пријава	Датун на одјава	Даноч		Ofergrane	Осное зы всягурување	Cpogers
N	Адреса и несто	o ag ecripai	na 101 62	5 лисец, тетово			23.09.2509					1 - Пица СО ПЛАТА (1)	Heores
	Адреса в несто	-	Her 41692	4-лисец писец, тет	080								
	Држава и мест	о на реган	HE 507 P	AKEDOHULA TETOBO,	TETOBO								
	Destruction of the		19-104										
	100000000000000000000000000000000000000												
	KAPABA DA DA	DEPENDENCE.	OPTOPERCK	ATATATA									
	GAPAINA 3A 3A	ПЕРКА НА	ортопедск	н помагала	10	-				-			-
	БАРАЊА ЗА ЗА Детун штарде	перек на	оетоседск Назия	он помасала Схаросна група	Ball standard	Стату	c monatifia	fipoj an	astess	Детун заверея	Вамност пр.	Важност до	Anaper
Ð	Барања за за Латун штарда В сколог - 221	перка на	ортоск дск Нение	он понагала Схаросна група — Оте старк 🕈	Вед заверна Сите видова Т	Crarry	c moralyta	fipoj an	astess	Детун заверев	Basesect og	Важност до	Anaper 22
	БАРАНА ЗА ЗА Ватун поледая В скопле - 27.33 27.11.2014	ПРКА IIA Шефия 1,2014 (СТ	ортося дак Нарие ортекрано)	Старосна група Онте старк *	Бад заверна Сите видова •	Charge		Bipoj ano	nelas	Датун заякрал 27.11.2014	Вамност од 27.11.3014	Baismon pp	Antpen 12
) 	Бардық за за Датун патадал Сконце - 27.3 27.11.2014 В сталанда - 2	ПРКА 10. Шифри 1.2014 (ст 1114 27.11.2014	OPTOCE ()CK History (OPERPARIO) 100% MACO	он помагала Старосна група — Сипе старс • С над 18 Години ако	Вад заверна — Сите видови — • ПЕСЕчна Заберка	Charry	C FROM BOLLON	Diputi and 7447	athes	Детун заякрая 27.11.2014	Паменист на 27.15.2894	Baianos 7 pp 26.32.2034	Anaper 12
) 	Баррања 24 34 Датун потерда С сколог - 27.3 27.11.2014 В гергелија - 2 27.11.2014	Шефра 1.2014 (ст 1.114 27.13.2014	OPTODE (EX Henne OPTODE AHO) LOO'S MAC'I (CTOPHNEPA LOO'S NAC'I	он понасала Схеросна група — Онте старс * К над 18 Години 2000	Вад заверна Сите видови • ПЕСЕ-ни задерка ПЕСЕ-ни згонопена за	Charry Choresoft	с <b>потерда</b> чна	54943 Au		Derryw 2000 pros	Basesser og	Baianos 190 25.12.2514	Anaper 12 12
Ð	Баррања, за за Датум потерда С сколог - 27.31 27.11.2014 6 гергелија - 2 27.11.2014 27.11.2014	1.2014 (CT 1.2014 (CT 1.104 27.13.2014 1104 1104	ортоск дск Назни ортаклано) 100% масл (стортира 100% масл 100% масл	он помагала Схеросна група — Онте старс * Снад 18 Години ию) с над 18 Години с над 18 Години с над 18 Години	Вад заверна Сите видови • ПЕСЕчна ЗабЕРКА ГЕСЕчна згонотина за ГЕСЕчна згонотина за	Charry Chorwar Chorwar BL Chorwar BL Chorwar	1994 1994 1994	8 pag san		Derge 2000pp0 27-11-2014 27-11-2014 27-11-2014	Researce og	Basesourt go 25-32-2034 36-32-2034 29-53-2035	Anaper 12 12
D J	Баррања, за за Датум потерда С сколог - 27.31 27.11.2014 В ствителиза - 2 27.11.2014 27.11.2014 37.11.2014	12014 (CT 12014 (CT 1104 1204 1204 1204 1204	OPTOCE ()CK History OPENPAHO) L00% MAC/1 (CTOPINIPA L00% MAC/1 L00% MAC/1 L00% MAC/1	он понасала Схеросна група — Онте старс * Снад 18 Години снад 18 Години снад 18 Години снад 18 Години снад 18 Години	Вад завесреля — Сите видова — • ПЕСЕ-ния заверка ПЕСЕ-ния пронотиия за ПЕСЕ-ния пронотиия за ПЕСЕ-ния пронотиия за	Charry Choresof BL Choresof BL Choresof BL Choresof BL Choresof	5 200700333320 56-92 56-92 56-92 56-92	Bipag aan 7447 7455 7463 7471	atiwa	Artyr 2000pen 27-11-2014 27-11-2014 27-11-2014 27-11-2014	Basesect ag 27.11.2814 81.12.2814 31.12.2814 30.61.2815	Basesourt go 25-32-2014 36-32-2014 29-51-2015 25-52-2015	Anaper 32 22
D H H Y	Баррања, за за Датум потерда С сколог - 27.31 27.11.2014 В ГЕВГЕЛИЈА - 2 27.11.2014 27.11.2014 27.31.2014	12034 (C7 1204 (C7 1204 27,13,2014 1204 1204 1204 1204	OPTOCE ()CK Harme OPEMPAHO) L00% Mac/1 (CTOPIMPA L00% Mac/1 L00% Mac/1 L00% Mac/1 L00% Mac/1	он помагала Схеросна група — Онте старс * Снад 18 Години ию) Снад 18 Години снад 18 Години снад 18 Години снад 18 Години снад 18 Години	Вед заверна Сите видова • ПЕСЕчна Заверка РЕСЕчна ПОнотина за РЕСЕчна ПОнотина за РЕСЕчна ПОнотина за РЕСЕчна ПОнотина за	Charty Chorese El Chorese El Chorese El Chorese El Chorese El Chorese	C 2007004550 XHA XHA XHA XHA XHA	849433 ABA 7447 7455 7463 7471 7498	neima	Artyr 2000pen 27-11-2014 27-11-2014 27-11-2014 27-11-2014	Basessor og 27.15.2894 81.122.2894 31.122.2894 30.61.2055 81.83.2835	Besenet pp 25-12-2014 30-12-2014 29-01-2015 20-02-2015 30-01-2015	Antpen 22 22
0 9 0 }	Баррања, за за Датум потедал Сколоне - 27.31 27.11.2014 В ГЕВГЕЛИЗА - 2 27.11.2014 27.11.2014 27.11.2014 27.11.2014 27.11.2014	12014 (CT 1204 (CT 1204 27.13.2014 1204 1204 1204 1204	ортоски ск Населения сортанов соотверанов соотвераности соотве соотвераности соотвераности соотве соотве соотвераности соотверано соотверано соотверано соотверано соотве	Снарасна група - Опте стара • Снад 18 Години ию) снад 18 Години снад 18 Години снад 18 Години снад 18 Години снад 18 Години снад 18 Години	Вед заверна — Сите видова — ПЕСЕЧНА ЗАВЕРКА ПЕСЕЧНА ПОНЯМИЯ ЗА ПЕСЕЧНА ПОНЯМИЯ ЗА ПЕСЕЧНА ПОНЯМИЯ ЗА ПЕСЕЧНА ПОНЯМИЯ ЗА НЕСЕЧНА ПОНЯМИЯ ЗА	Charge Chopwar El Chopwar El Chopwar El Chopwar El Chopwar El Chopwar El Chopwar	C 2007-093520 Schill Schill Schill Schill Schill Schill Schill Schill Schill	Biperg sam	aties.	Artyr 2000pen 27-11-2014 27-11-2014 27-11-2014 27-11-2014 27-11-2014	Basessort og 27.33.2834 81.32.2834 31.32.2834 30.61.2035 81.83.2835 31.83.2835	Basesourt go 25-12-2014 39-12-2014 29-01-2015 29-01-2015 30-01-2015 29-04-2015	Antpen SE SE
9 9 9	Баррања, за за Датум потедал С сколог - 27.31 27.11.2014 В ГЕВГЕЛИЗА - 2 27.11.2014 27.11.2014 27.11.2014 27.11.2014 27.11.2014 27.11.2014	1.2014 (CT 1.184 27.13.2014 1.184 1.184 1.184 1.184 1.184 1.184 1.184	ортоск ()ск Населения (стортогра (стортогра 100% Масл 100% Масл 100% Масл 100% Масл 100% Масл 100% Масл	Снарасна група - Опте стара • Снад 18 Години но) снад 18 Години снад 18 Години	Вед заверна Онте ведова • ПЕСЕЧНА ЗАВЕРКА ПЕСЕЧНА ПОНОТИНА ЗА ПЕСЕЧНА ПОНОТИНА ЗА ПЕСЕЧНА ПОНОТИНА ЗА ПЕСЕЧНА ПОНОТИНА ЗА ПЕСЕЧНА ПОНОТИНА ЗА	Crony chones at chones at chones at chones at chones at chones at chones at chones	аналардан хана, хана, хана, хана, хана, хана, хана, хана,	Bipeg au 7447 7455 7463 7471 7498 7501 7528	ather	Artyr 2000pp0 27-11-2014 27-11-2014 27-11-2014 27-11-2014 27-11-2014 27-11-2014	Basesect og 27.35.2894 81.32.2894 31.32.2894 30.61.2055 81.63.2835 31.63.2835 30.64.3835	Basesoure pp 25-12-2014 39-12-2014 29-01-2015 29-01-2015 30-01-2015 29-05-2015 29-05-2015	Antpor 25 25
2) 9 1) }	Баррања, за за Датум потедал Скооног - 27.3 27.11.2014 В ГЕВГЕЛИЗА - 2 27.11.2014 27.11.2014 27.11.2014 27.11.2014 27.11.2014 27.11.2014 27.11.2014	Electron III Electron III 12014 (CT 1104 1104 1104 1104 1104 1104 1104 1104 1104	OPTODEJICK History COPENDIANO) LOONS MACO LOO	он помасала Спересна група — Онте старс * С над 18 Години ию) С над 18 Години с над 18 Години с над 18 Години с над 18 Години с над 18 Години	Вед заверна — Сите видова — ПЕСЕЧНА ЗАВЕРКА ПЕСЕЧНА ПОНУМИКА ЗА ПЕСЕЧНА ПОНУМИКА ЗА ПЕСЕЧНА ПОНУМИКА ЗА ПЕСЕЧНА ПОНУМИКА ЗА ПЕСЕЧНА ПОНУМИКА ЗА ПЕСЕЧНА ПОНУМИКА ЗА	Charry Clonest El Clonest El Clonest El Clonest El Clonest El Clonest El Clonest	аналардан хана, хана, хана, хана, хана, хана, хана,	Pipeg aan 7447 7455 7453 7471 7498 7501 7538	neima	Artyr 2000pen 27-11-2014 27-11-2014 27-11-2014 27-11-2014 27-11-2014 27-11-2014	Basesect og 27.33.2894 81.32.2894 31.32.2894 30.61.2035 81.63.2635 31.63.2635 30.94.3035	Besenet ge 25-12-2014 30-12-2014 29-01-2015 29-01-2015 30-01-2015 29-05-2015 29-05-2015	- Anaper 22 22
2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2	Баррана, за за Датум потерда С сколого - 27.3 27.11.2014 В ГЕВГЕЛИЗА - 2 27.11.2014 27.11.2014 27.11.2014 27.11.2014 27.11.2014 27.11.2014 27.11.2014 37.11.2014	EL2014 (CT 1194 27.13.2014 1194 1194 1194 1194 1194 1194 1194 1	ортоски и к Населения сортанов соотверанов соотвераности соотвераности соотверанов соотверанов должно от максо соотверанов должно от максо	он помасала Спересна група — Сите старс * С над 18 Години ию) С над 18 Години с над 18 Години	Вед заверна — Сите видова — ПЕСЕЧНА ЗАВЕРКА ПЕСЕЧНА ПОНЯТИКА ЗА ПЕСЕЧНА ПОНЯТИКА ЗА ПЕСЕЧНА ПОНЯТИКА ЗА ПЕСЕЧНА ПОНЯТИКА ЗА ПЕСЕЧНА ПОНЯТИКА ЗА ПЕСЕЧНА ПОНЯТИКА ЗА НЕСЕЧНА ПОНЯТИКА ЗА НЕСЕЧНА ПОНЯТИКА ЗА НЕСЕЧНА ПОНЯТИКА ЗА	Charry Chorway El Chorway El Chorway El Chorway El Chorway El Chorway El Chorway El Chorway	с <b>ноловуда</b> хана, хана, хана, хана, хана, хана, хана, хана,	Pipeg am 7447 7455 7453 7471 7498 7501 7538 7633	neime	Retyr 2000 per	Basesect og 27.33.2894 81.32.2894 31.32.2894 30.61.2035 81.61.2835 31.61.2835 31.61.2835 31.61.2835 31.61.2835	Beseneer ge 25-12-2014 39-12-2014 29-01-2015 29-01-2015 29-05-2015 29-05-2014	- Anaper 22 22
) ) ]	БАРАЛЬА 34 34 Датум потерда С сконце - 27.3 27.11.2014 В ГЕВГЕЛИЗА - 2 27.11.2014 27.11.2014 27.11.2014 27.11.2014 27.11.2014 27.11.2014 27.11.2014 С сконце - 27.3 27.31.2014 С сконце - 27.3 27.31.2014	Electron of the second	ортопедек Настия сортанор соотверанор соотверанор соотверанор соотверанор соотверанор долже о маст	Спересна група — Сите старс * С над 18 Години ию) с над 18 Години с над 18 Години	Вед заверна — Онте ведова — ПЕСЕЧНА ЗАВЕРКА ПЕСЕЧНА ПОНОТИНА ЗА ПЕСЕЧНА ПОНОТИНА ЗА ПЕСЕЧНА ПОНОТИНА ЗА ПЕСЕЧНА ПОНОТИНА ЗА ПЕСЕЧНА ПОНОТИНА ЗА ПЕСЕЧНА ПОНОТИНА ЗА НЕСЕЧНА ПОНОТИНА ЗА НЕСЕЧНА ПОНОТИНА ЗА	Charry Clonest El Clonest El Clonest El Clonest El Clonest El Clonest El Clonest El Clonest	аналардан хана, хана, хана, хана, хана, хана, хана, хана,	Biprog sam	arima	Retyr 2000 per	Basesect og 27.33.2894 81.32.2894 31.32.2894 30.61.2035 81.63.2635 31.63.2635 30.94.3035 27.51.2894	Beseneer ge 25-12-2014 30-12-2014 29-01-2015 29-01-2015 30-01-2015 29-05-2015 29-05-2014	- Antpor 22 22 22 22

7

# Внес на нова заверка: знакот + во редот на заверки со статус одобрени од ПЛК

БАРАЊА ЗА ЗАВЕРКА НА ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА

Датум потвр,	Шифра	Назив	Старосна група	Вид заверка	Статус потврда	Број з	Датум завер	Важност о,	Важност	Акции
			Сите старо 🔻	Сите видови 🔻						
🗆 БЕРОВО - 11	.11.2014	(ОДОБРЕНО)								13
11.11.2014	82144	ВИСОКОПЕРФОРМАНТНИ АНАТОМСКИ	НАД 18 ГОДИНИ	МЕСЕЧНА ЗАВЕРКА	ОДОБРЕНА ОД ПЛК	3557	11.11.2014	11.11.2014	20.01.2015	+
🗆 СКОПЈЕ - 14	.09.2011	(одобрено)		•						13
01.09.2011	8109	УРИНАРЕН КОНДОМ	18 - 65 ГОДИНИ	МЕСЕЧНА ЗАВЕРКА	ОДОБРЕНА ОД АВТОМАТС	2011-2	14.09.2011	01.09.2011	30.09.2011	+
🗆 СКОПЈЕ - 14	.09.2011	(одобрено)								13
02.09.2011	8109	УРИНАРЕН КОНДОМ	18 - 65 ГОДИНИ	МЕСЕЧНА ЗАВЕРКА	ОДОБРЕНА ОД АВТОМАТС	2011-2	14.09.2011	02.09.2011	01.10.2011	+

#### ДОДАДИ БАРАЊЕ

БАРАЊЕ	потвр;	ĮA					
Датум на при	ем*		17.03.2015				
ЕМБГ на подн	юсител					ІРЕБАРАЈ ПО EN	16Г
Име презиме	на подноси	тел					
Забелешка							
🗍 Повреда пр	и работа	🔲 Проф. забо	лување				
				по	ПОЛНЕТЕ ГИ ТАБОВИТЕ С	оодветно	ОТКАЖ

#### Потврда

рој на потврда*	1	_
атум на потврда*	10.12.2014	Ē
ртопедско помагало*		
Јифра на дијагноза*		
екар"(ЗАДОЛЖИТЕЛНО)		
	ПОПОЛНЕТЕ ГИ ТАБОВИТЕ СООДВЕТНО	ОТКАЖ

<u>Напомена 1</u>: Порталот прави позадинска контрола на избраниот лекар, и во случај ако се обидете да издадете ортопедско помагало на осигуренк кој не е ваш пациент ке добиете порака

<b>Воп</b> Барања з		
Внесете мати		٩
	ГРЕШКА     ×       Немате привилегии за поднесување ЗОП барања за осигуреникот со матичен број 2710972450116     >	

<u>Напомена 2:</u> WEB порталот на избраниот лекар ќе му дозволи да издаде потврда за потреба за ортопедско помагало на осигуреник кој има веќе утврдено право односно наод, оценка и мислење од лекарска комисија

Контроли кои што се извршуваат во позадина при процесот на заверка

- Статус на здравствено осигурување
- Континуитет на здравственото осигурување
- Медицински индикации
- Специјалност
- Корелација на медицинските индикации со помагалото
- Корелација на специјалноста со помагалото
- Проверка на бројот на претходно пропишани подигнати помагала

По соодветното пополнување на податоците истите можете да ги потпишете со избор на копчето потпиши и зачува по што ќе ви се појави порака за потврдување на акцијата за електронско потпишување на барањето.

ПОТВРДА НА АКЦИЈА	×
Дали сте сигурни дека сакате да го потпишете барањето?	
продолжи отках	ки

По избор на копчето продолжи ке се појави панел со кој се врши дигиталното потпишување со соодветен избор на дигиталниот сертификат по што е потребно да се внесе пинот на картичката од специалистот.

картичката од специалистот.	a	
		PIN:
		•••••
		OK Cancel

По завршената постапка на заверка:

- Заверената потврда станува достапна за преглед и во центалниот систем на ФЗОМ
- Заверена потврда станува достапна за ортопедските куќи кои имаат склучено договор со ФЗОМ за соодветниот вид на ортопедското помагало
- На испечатената потврда осигурениците ја имаат на располагање листата на ортопедските куќи кои го имаат соодветното помагало

# предности

- Точна и проверена информација за статусот на осигуреникот
- Рационализација на процесот на заверка
- Поедноставување на процесот на заверка
- Електронска евиденција на сите издадени ортопедски помагала
- Електронска евиденција на нарачани помагала

# Ви благодариме на вниманието